

0302-25
09.06.2020

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бр. 0302-212/02

09.06. 2020 год.

СКОПЈЕ

ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2019 ГОДИНА

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, март 2020 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	3
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ.....	7
1.1. За ИОРРМ Скопје	7
1.2. Раководење и управување.....	7
2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ НА ИОРРМ	8
2.1. ОСНОВ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8
2.3. ПОБАРУВАЊА	9
2.4. ЗАЛИХИ	9
2.5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (пари и парични еквиваленти).....	9
2.6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	10
2.7. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ОБВРСКИ.....	10
2.8. ДОЛГОРОЧНИ (НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ).....	10
2.9. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА.....	10
2.10. ДАНОК ОД ДОБИВКА	10
2.11. ПРИХОДИ	10
2.12. РАСХОДИ.....	11
2.13. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА.....	11
2.14. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА).....	11
2.15. ОСТВАРЕН КУСОК (ЗАГУБА).....	11
2.16. ДЕЛОВЕН ФОНД.....	11
13. Неизвесни обврски, судски спорови и хипотеки.....	16
14. Настани што се случиле по денот на билансот на состојба	16



ИНСТИТУТ
НА ОВЛАСТЕНИ
РЕВИЗОРИ
НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Phone:
+381021 230 1000
+381021 230 1001
E-mail:
info@icovrs.com
www.icovrs.com

Извештај на независниот ревизор

До Собранието и Раководството на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ИОРРМ), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 Декември 2019 година, Билансот на приходи и раходи за годината што завршува на тој датум, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации како и за интерните контроли кои што се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија што се прифатени и се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали тие се настанати поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на ИОРРМ со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за целта за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на ИОРРМ. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството како и оценка на севкупната презентација на финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на ИНСТИТУТОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РМ, во сите материјално значајни аспекти, ја презентираат реално финансиската состојба на ИОРРМ на ден 31 Декември 2019 година, како и нејзината финансиска успешност за годината што завршува на тој датум, во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации.


Скопје, 12/03/2020

Овластен ревизор

Елена Адамова




ECOVIS[®]
AUDIT MACEDONIA
 Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
 ДОО Скопје



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА
 ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ		
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ
12.03.2020	E.A	05-4/59


БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

за годината што завршува на 31.12.2019 година

<i>(во илјади денари)</i>	Белешка	2019	2018
Приходи од членарини	3	6,717	6,304
Сопствени приходи	4	3,575	3,067
Други приходи	5	908	798
ВКУПНО ПРИХОДИ		11,200	10,169
РАСХОДИ			
Сопствени расходи	6	10,200	8,736
ВКУПНО РАСХОДИ		10,200	8,736
Вишок на приходи за годината пред оданочување		1,000	1,433
Данок на непризнаени расходи		0	-14
Вишок на приходи за годината по оданочување		1,000	1,419
Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година		7,026	5,607
ВКУПНО ВИШОК НА ПРИХОДИ		8,026	7,026

Скопје 28.02.2020 година

Одговорен за составување на
Финансиските извештаи




Биланс на состојбата

за годината што завршува на 31.12.2019 година

<i>(во илјади денари)</i>	Белешка	2019	2018
СРЕДСТВА		12,824	12,817
Долгорочни средства			
Материјални средства	7	12,824	12,817
Тековни средства		10,176	6,698
Парични средства	8	1,974	890
Побарувања	9	6,947	6,112
Залихи	10	1,255	696
ВКУПНО СРЕДСТВА		23,000	20,515
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ			
Извори на деловните средства		14,008	13,399
Деловен фонд	11	14,008	13,399
Краткорочни обврски		43	9
Обврски спрема добавувачи		43	9
Пасивни временски разграничувања		8,949	7,108
Пасивни временски разграничувања		923	82
Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година	12	8,026	7,026
ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ		23,000	20,515

Скопје 28.02.2020 година

Одговорен за составување на
 Финансиските извештаи



1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1.1. За ИОРРМ Скопје

Институтот за овластени ревизори на Република Македонија (ИОРРМ) е основан согласно Законот за ревизија (Службен весник на РМ бр. 79/05) и Законот за стопански комори (Службен весник на РМ бр. 54/02) како професионално коморско здружение, согласно Одлуката за основање донесена од Основачкото собрание на ИОРРМ – Скопје одржано на 27.05.2006 година.

Основните цели и задачи на ИОРРМ се наведени во член 5 од Одлуката за основање и во член 7 од Статутот на ИОРРМ.

Членови на ИОРРМ се ревизори, овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци.

На 14 ноември 2013 година, Институтот на овластени ревизори на Република Македонија стекна статус на полноправна членка на IFAC.

Во Службен весник на РМ број 158 од 9 декември 2010 година објавен е нов Закон за ревизија (во сила од 17 декември 2010 година) со што престанува да важи претходниот закон за ревизија (Службен весник на РМ број 79/2005 и 103/2008). Последователно се донесени следниве измени за Законот за ревизија: 'Службен весник на РМ' број 158/2010, број 135/2011, 188/2013; број 43/2014, број 138/2014, број 145/2015, број 192/2015, број 23/2016 и број 83/2018 година.

Тековна состојба на правното лице од регистарот на комори

ЕМБС	5128912
Целосен назив на правното лице	Институт на овластени ревизори на Република Македонија Скопје
Седиште	Ул. 11 Октомври бр. 52А-1/3, Скопје
Датум на основање	27.05.2006
Единствен даночен број	4030006600205
Приоритетна дејност	94.11 – Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување

1.2. Раководење и управување

На Датум на известувањето, органи на раководење и управување се како што следи:

Претседател на ИОРРМ е Драган Димитров.

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2019 година

Управен одбор во состав: Драган Димитров (Претседател), Душко Апостоловски, Антонио Велјанов, Владимир Соколовски, Крсто Несторов, Стојан Јорданов, Огњен Блажевски, Драган Давитков и Срѓан Ранѓеловиќ.

Надзорен одбор во состав: Кристина Тилиќ (Претседател), Јорданчо Којзаклиев, Верица Хаџи Василева Марковска, Марјан Андонов и Симе Јовановски.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ НА ИОРРМ

2.1. ОСНОВ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и прописите донесени врз основа на овој закон. Ова значи дека финансиските извештаи се подготвени на принципот на модифицирана готовинска основа, односно ефектите од трансакциите и другите деловни настани се признаваат во пресметковниот период во кој за истите се примени или платени пари или парични еквиваленти, со корекција за наплатените или платени приходи и расходи до 30 јануари наредната година под услов истите да се однесуваат за тој пресметковен период. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Подолу изнесените состојби на средства, обврските, деловниот фонд и вишокот на приходи над расходи се дадени во илјади денари.

2.2. ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА

Долгорочните средства (недвижностите, постројките и опремата) во точка 6 во МСС 16 се дефинирани како:

а) средства кои ИОРРМ ги чува:

- за сопствено користење
- за изнајмување на други или
- за административни цели и

б) средства кои се очекува да бидат користени во времетраење повеќе од еден период (една година).

Долгорочните средства почетно се вреднуваат по набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), која се распоредува за време на корисниот век на употреба на средството. Сите финансиски трошоци (камати, гаранции и сл.) кои можат да се идентификуваат со набавката на средства се додаваат на набавната вредност на средството и се амортизираат во зависност од корисниот век на употреба.

Набавната вредност на долгорочното средство е износот на платените парични средства или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Корисен век на употреба на долгорочното средството е временскиот период за кој ИОРРМ предвидува дека ќе го користи таквото средство. Согласно предвидениот корисен век на средствата, годишните амортизациони стапки се:

- Градежни објекти –згради.....1%
- Опрема.....14%-20%
- Компјутерска опрема.....20%
- Мебел.....10%-20%

Основица за пресметка на амортизацијата е набавната вредност на средството или, намален за остатокот на вредноста на средството.

Амортизацијата на долгорочните средства се пресметува со примена на праволиниска метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот корисен век на употреба на долгорочните средства. Амортизацијата започнува да се пресметува следниот месец од месецот во кои е набавено средството. Амортизацијата не претставува расход на периодот бидејќи не предизвикува одлив на парични средства туку истата се книжи на терет на деловниот фонд.

2.3. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата од купувачи и другите краткорочни побарувања се признаваат во моментот на извршување на транакцијата а се евидентираат со задолжување на соодветна сметка на побарувања и во одобрување преку соодветно konto во рамките на Пасивни временски разграничувања (ПВР). Кога побарувањата ќе се наплатат, соодветното konto од ПВР се затвара во корист на приходите. Во билансот на состојба се искажуваат во нето вредност која треба да кореспондира со соодветна сметка на ПВР.

2.4. ЗАЛИХИ

Залихите се вреднуваат според набавната вредност (трошокот) или нето реализационата (продажната) вредност во зависност од тоа која од нив е пониска. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци на набавката, трошоците на конверзија и другите трошоци направени за доведување на залихите на нивната сегашна локација и состојба.

2.5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (пари и парични еквиваленти)

Паричните средства ги опфаќаат готовината на сметка во деловната банка и пари во денарска благајна. Еквивалентите на паричните средства претставуваат краткорочни високоликвидни вложувања, кои може најдоцна до 3 месеци да се претворат во парични средства без позначаен ризик при промената на нивната номинална вредност. Сведувањето на средствата и обврските

искажани во странски средства за плаќање се врши по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиската состојба.

2.6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На сметките на активните временски разграничувања се евидентираат сите расходи кои се настанати, а не се платени во пресметковниот период односно најдоцна до 30 јануари во следниот пресметковен период

2.7. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ОБВРСКИ

Обврските кои настанале врз основа на договорен однос, се вреднуваат по номинална вредност искажана во соодветна смеководствена исправа. Краткорочните обврски првично се евидентираат во одобрение на соодветна сметка во рамките на краткорочни обврски и на товар на соодветна сметка во рамките на активни временски разграничувања (понатаму: АВР). Кога истите ќе се платат соодветната сметка на АВР се затвара на товар на расходите во пресметковниот период.

2.8. ДОЛГОРОЧНИ (НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ)

Сите обврски кои достасуваат за наплата повеќе од 1 година од денот на билансот на состојба се искажуваат како нетековни обврски, а се вреднуваат спрема номиналната вредност од соодветната сметководствена исправа.

2.9. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Приходите кои не ги исполнуваат критериумите за признавање, (кои не се наплатени во пресметковниот период, или најдоцна до 30 јануари, наредниот пресметковен период), се евидентираат во рамките на соодветни сметки од пасивни временски разграничувања (понатаму: ПВР). На сметките од ПВР се евидентира и вишокот на приходи над расходи што се пренесува во следната пресметковна година.

2.10. ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данок од добивка се плаќа според Даночниот биланс за непризнаени расходи кои е важечки за пресметковниот период. Непрофитните организации се ослободени од плаќање на данок на добивка за приходите остварени од членарини, спонзорства и донации со наменски карактер, кои се наменети за вршење на дејноста и чија единствена функција е само прибирање и распоредување на средства за одредена намена.

2.11. ПРИХОДИ

Приходите се признаваат според начелото на модифицирано настанување на деловните промени (транзакции), односно според ова начело приходите се признаваат откако паричните приливи што се поврзани со тие приходи ќе се евидентираат на банкарските сметки или благајната на ИОРРМ во пресметковниот период а најдоцна до 30 јануари следната година, а се мерат спроед износот на добиениот паричен надомест.

2.12. РАСХОДИ

Расходите се признаваат според начелото на модифицирано настанување на деловните промени (транзакции) односно според ова начело расходите се признаваат откако паричните одливи од тие расходи ќе се евидентираат на банкарските сметки или благајната на ИОРРМ во пресметковниот период, а најдоцна до 30 јануари следната година, а се мерат според износот на платениот паричен надомест.

2.13. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА

ИОРРМ врши ревалоризација на долгорочните средства (материјални и нематеријални) поради повторно вреднување со стапка на пораст на цените индустриски производи објавени во Државниот завод за статистика. Основица за ревалоризацијата претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација.

Ревалоризација се спроведува во согласност со лк. 15 од Законот за сметководство на непрофитни организации и чл. 29 и чл. 29-а од Правилникот.

2.14. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ (ДОБИВКА)

Разликата помеѓу остварените приходи и остварените расходи претставува Вишок на приходи кои се искажува во билансот на приходи и расходи. Овој вишок (заедно со вишокот од претходните години) треба да одговора на вкупните парични средства на банкарските сметки и благајната на 31 декември корегирани за приходите од тековната година кои што се наплатени до 30 јануари следната година и за расходите од пресметковниот период кои се исплатени до 30 јануари следната година.

2.15. ОСТВАРЕН КУСОК (ЗАГУБА)

Доколку расходите во билансот на приходи и расходи се поголеми од приходите се искажува кусок-загуба. Кусокот може да се појави само доколку расходи од пресметковната година се платени во периодот од 30 дена по денот на билансирањето, а немало евидентирано вишок од претходните години.

2.16. ДЕЛОВЕН ФОНД

Во корист на деловниот фонд се евидентираат:

- набавени долгорочни средства материјални и нематеријални,
- набавка на залихи,
- ефектите од ревалоризација односно ефектите од усогласување на долгорочните средства со пазарната (објективна) вредност на истите. На терет на деловниот фонд се книжи амортизацијата и оштетувањето на долгорочните средства.

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2019 година

3. Приходи од членарини		
(во илјади денари)	2019	2018
Приходи од годишна членарина од правни лица	5,477	4,996
Приходи од годишна членарина од физички лица	1,240	1,308
Вкупно	6,717	6,304
4. Сопствени приходи		
(во илјади денари)	2019	2018
Приходи од КПУ	2,134	2,052
Приходи од испит	1,441	1,015
Вкупно	3,575	3,067
5. Други приходи		
(во илјади денари)	2019	2018
Приходи од закуп	37	37
Приходи од финансирање	25	40
Приходи КПУ ИСОС и семинари	706	120
Други приходи	140	601
Вкупно	908	798
6. Сопствени расходи		
(во илјади денари)	2019	2018
Сопствени расходи (6а+6б+6в+6г)	10,200	8,736
6.а Материјални расходи и услуги	2019	2018
Потрошени материјали	55	53
Потрошено електрична енергија, гориво и греење	185	161
Трошоци за инвестиционо одржување	111	128
Оперативни трошоци	2,778	2,279
Транспортни и поштенски услуги	84	79
Финансирање на СУНР	1,525	1,468
Издатоци за репрезентација,реклама и пропаганда	112	60
Други материјални расходи (семинари)	356	358
Вкупно	5,206	4,586

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2019 година

Оперативните трошоци опфаќаат:	2019	2018
◊ надоместоци за состаноци	745	732
◊ консултантски услуги	86	28
◊ трошоци за испит	550	423
◊ трошоци за КПУ	1,091	802
◊ трошоци за ИФАК	267	251
◊ трошоци за контрола на квалитет	39	0
◊ вредносно усогласување на залихите	0	43
ВКУПНО	2,778	2,279

6.6 Други расходи	2019	2018
Провизија за платен промет	26	20
Премии за осигурување	66	68
Дневници за службени патувања и патни трошоци	102	14
Трошоци за обука - ЦД и материјали	110	3
Други услуги	351	405
Други трошоци за вработени	40	40
Негативни курсни разлики	2	1
Сметководство и Ревизија	253	252
Учество на меѓународни конференции	241	125
Даноци	193	166
Вкупно	1,384	1,094

6.в Капитални и други средства	2019	2018
Средства за опрема	78	6
Вкупно	78	6

6.г Плати и други трошоци за вработени	2019	2018
Нето плати	2,343	2,037
Придонеси од плата	971	824
Персонален данок од плата	218	190
Вкупно	3,532	3,051

7. Материјални средства

ОПИС	Градежни објекти	Опрема	Мебел	Библиотека	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2018					
Набавна вредност 01.01.2018	12,651	840	604	591	14,686
Набавени	0	42	0	0	42
Отугени, расходовани	0	-104	0	0	-104
Состојба на 31.12.2018	12,651	778	604	591	14,624
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2018	-405	-772	-572	0	-1,749
Тековна амортизација	-127	-28	-7	0	-162
Намалување (отугување, расход)		104	0	0	104
Состојба на 31.12.2018	-532	-696	-579	0	-1,807
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2018	12,119	82	25	591	12,817
ПРОМЕНИ ВО 2019					
Набавна вредност 01.01.2019	12,651	778	604	591	14,624
Ревалоризација	139	0	0	0	139
Набавени	0	28	0	0	70
Отугени, расходовани	0	-86	0	0	-86
Состојба на 31.12.2019	12,790	720	604	591	14,705
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.2019	-532	-696	-579	0	-1,807
Тековна амортизација 2019	-134	-21	-5	0	-160
Намалување (отугување, расход)	0	86	0	0	86
Состојба на 31.12.2019	-666	-631	-584	0	-1,881
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2019	12,124	89	20	591	12,824

8. Парични средства

(во илјади денари)	2019	2018
Пари на трансакциска сметка	1,966	882
Пари во благајна	8	8
Вкупно	1,974	890

9. Побарувања

(во илјади денари)	2019	2018
Побарувања	935	106
Финансиски побарувања	6,000	6,000
Побарувања од државата	12	6
Вкупно	6,947	6,112

Институт на овластени ревизори на Република Македонија
Белешки кон финансиските извештаи
за годината завршена на 31.12.2019 година

Побарувањата од 935 илјади денари (2018: 106 илјади денари) се во врска неплатена членарина од членови на ИОРРМ и неплатени фактури за КПУ и контрола на квалитет. Разграничено по рочност состојбата е следнава

	31/12/2019	31/12/2018
до 1 год.	870,625	60,000
од 1-2 год	46,000	24,000
над 2 год.	18,000	22,000
Вкупно	934,625	106,000

Финансиските побарувања 6.000 илјади денари се во врска орочени средства во Шпаркасе Банка по договор бр. 34732/1 од 24/07/2019 година.

10. Залихи

(во илјади денари)	2019	2018
Залиха на ЦД (МСФИ, МСР, БПП)	1,255	696
Вкупно	1,255	696

11. Деловен фонд

(во илјади денари)	2019	2018
Состојба на 01.01.	13,399	12,937
Зголемување на основни средства и залихи	849	640
Продадени залихи	-80	-16
Вкупно	14,168	13,561
Тековна амортизација	-160	-162
Деловен фонд 31.12.	14,008	13,399
Деловен фонд – основни средства	12,824	12,817
Деловен фонд – залихи	1,184	582
Вкупно деловен фонд 31.12	14,008	13,399

12. Нераспределен вишок на приходи

(во илјади денари)	2019	2018
Состојба на 01.01.	7,026	5,606
Вкупни приходи	11,200	10,169
Вкупно	18,226	15,775
Вкупни расходи	-10,200	-8,736
Данок на вишок на приходи	0	-14
Вишок на приходи над расходи на 31.12.	8,027	7,026

13. Неизвесни обврски, судски спорови и хипотеки

ИОРРМ е тужена страна во спор со трговско друштво АССЕКО ДООЕЛ од Скопје во износ од 369 илјади денари, а во врска со неисполнување на договор за организирање на испит за овластени ревизори. Првостепената пресуда е во корист на тужителот, и се чека одлука од Апелационен суд. Без разлика од исходот на овој спор, тоа нема значајно да влијае на финансиската состојба на ИОРРМ.

Други неизвесни обврски раководството не очекува да настанат.

ИОРРМ нема ставено сопствен имот под хипотека, во корист на банка или друга финансиска институција.

14. Настани што се случиле по денот на Билансот на состојба

По периодот од 31 Декември 2019 година, до денот на издавањето на ревизорскиот извештај, не се случиле настани кои по својата значајност би предизвикале промена на финансиските извештаи или дополнителни обелоденувања.